



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Вторник, 15 март 1955
Број 8
Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува 800 дин. Овој број чини 10 динари
Ческовна сметка број 801-Т-166.

56.

На основа член 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54), во врска со член 109 од Уредбата за банките и штедилниците и оддел 5 глава XIV — Трети дел од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година, Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Македонија распишува

ЧЕТВРТИ КОНКУРС ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. — На Четвртиот конкурс за давање заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе им се даваат заеми за следниве цели:

а) на стопанските организации во индустријата и рударството за довршување, реконструкција и рационализација, како и за изградба на нови објекти;

б) на стопанските организации во градежништвото, автосообраќајот и занаетството — за реконструкција и рационализација.

II. — Барањето инвестиционен заем мора да ги содржи сите податоци пропишани во чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството, а се поднесува на образецот на Народната банка на ФНРЈ кој може да се добие кај нејзините филијали.

Заемобарателот може да предложи каматна стопа и во четвртини или половини проценти.

III. — Со барањето на заем мора да се поднесе инвестиционен елаборат (инвестициона програма и генерален проект) како и потврда од надлежната ревизиона комисија дека е извршена ревизија на инвестиционата програма.

Инвестиционата програма мора да биде составена според одредбите од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54).

Генералниот проект мора да ги содржи:

1) сите елементи и податоци од инвестиционата програма, подробно технички и економски разработени и специфицирани;

2) спецификација и пресметка на опремата и монтажата;

3) идеен проект на градежните работи со предмер и пресметка;

Инвестициониот елаборат мора да биде изработен врз базата на сегашните цени.

IV. — Максималните износи на заемот Банката ќе ги дава под усволите предвидени во чл. 4 од Уредбата за Републичкиот инвестиционен фонд.

V. — Сроковите за отплатување на заемите не можат да бидат подолги од предвидените во чл. 13 од Уредбата за Републичкиот инвестиционен фонд.

VI. — Заемобарателите кои рефлектираат на увозна опрема, а немаат обезбедени средства од Централниот девизен фонд, иностранные заеми или пак, по посебно одобрение од Сојузниот извршен совет можат, во смисла на Одлуката за олеснувањата при плаќањето на странската опрема („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/54), со барањето на заемот да поднесат и барања за добивање олеснување при плаќањето на увозната опрема.

VII. — Заемот ќе се одобрува само со гаранција од народниот одбор на околината, градот или градската општина со посебни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на заемобарателот.

VIII. — Барањето за добивање инвестиционен заем заедно со инвестициониот елаборат се поднесува до Народната банка на ФНРЈ до филијалата при која заемобарателот има своја жиро сметка, со тоа што банчината филијала да го прими најдоцна до 1 април 1955 година.

IX. — Во сето друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството и Уредбата за Републичкиот инвестиционен фонд.

Број 67
5 март 1955 година
Скопје

Генерален директор
на Народната банка ФНРЈ
Централа за НРМ,
Бошко Тонев, с. р.

Согласен:
Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

57.

На основа чл. 15, чл. 25 став 1 точка б) и чл. 26 од Уредбата за стручните училишта („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52), во согласност со Државниот секретар за работи на стопанството на Народна Република Македонија, Советот за просвета пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИЕМ И ЗА ШКОЛУВАЊЕТО ВО УЧИЛИШТЕТО ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО ВО
КУМАНОВО**

Член 1

Во Училиштето за механизација на земјоделието може да се запише лице што свршило најмалку IV клас нижа гимназија односно VIII одделение на осумгодишно основно училиште и што не е помладо од 14 ни постаро од 18 години.

Член 2

Школувањето во Училиштето трае три години.

Член 3

Во Училиштето се изучува занимањето земјоделски машинист од стопанската гранка земјоделие.

Член 4

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 547

3 март 1955 година

Скопје

Претседател
на Советот за просвета
на НРМ,
Д. Левков, с. р.

Согласен:

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симитчиев, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 21067 од 19 ноември 1954 година ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Чушкар Владимир, од Скопје, роден на ден 23 април 1944 година, во град Куманово, од родители: татко Чушкар Боро и мајка Чушкар Лилјана, така да во иднина роденото му име ќе гласи Илија.

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија, со решение бр. 11152 од 13 октомври 1954 година ја одобри промената на роденото име на Атанасовски Илија, од град Тетово, роден на ден 5 октомври 1947 год. во град Тетово од родители: татко Атанасовски Стојче и мајка Атанасовска Вера, така да во иднина роденото му име ќе гласи Зоран.

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(12)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Атуш Асанова, по маж Иљазова, од село Кочули, Гевгелиско, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Иљаз Алиов, бивш од село Цумабос, сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ — Скопје да се јави лично во судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на денот на расправата.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 126/55. (9)

Надежда М. Цветковиќ, од Крагујевац, ул. „Гундуличева“ бр. 21, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Цветковиќ Михаило, бивш од Скопје, сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично на судов или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на денот на расправата.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1174/54. (10)

Трајанка Калојанова, домаќинка од град Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Петре Калајановски, со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, согласно уверението на I-административ-истостава на Народниот одбор на град Скопје, од 20 август 1954 год. број 5243, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно, делото ќе биде разгледано во негово отсуство со старател што ќе му го одреди судот.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1291/54.

(11)

Шекерова Танева Ѓурѓа, од Титов Велес, ул. „Горе Органчиев“ бр. 2, подаде тужба против Шекеров Ташко, бивш од село Долно Родево, Воденско, а сега со непознато место на живеење. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, согласно уверението на Народниот одбор на Градската општина — Титов Велес, бр. 16693 од 1 ноември 1954 година, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди

свој застапник. Во противно делото ќе биде разгледано во негово отсуство со старател што ќе му го одреди судот.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1331/54. (14)

Љубка Георгијева Марчева, од Битола, ул. „Св. Наум“ бр. 7, подаде тужба за развод на бракот против Георги Марчев, од град Горна Џумаја — Бугарија, сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави и одреди свој застапник. Во противно, ќе му биде одреден старател кој ќе го застапува на денот на расправата.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 104/54. (15)

Соларевик Адела, родена Ф. Кобал, забни асистент во клиничката болница во Скопје, ул. „13. бр. 93, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Соларевик Руди, бивш од Загреб, а сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично во судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на расправата на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 81/55. (4)

Шакирова Фаикова Шукрие, од с. Глумово — Скопска околија, подаде тужба за развод на бракот против Шакиров Зекир Фаик, бивш од село Арнакија Скопска околија, сега во неизвесност.

Бидејќи местожителството и адресата на тужениот не се познати се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со застапник што ќе му го одреди судот.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1421/53. (6)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Ефка Стојанова Јорданова, по татко Кузманова, од Штип, поднесе бракоразводна тужба против мажот и Стојан Јорданов Ристовски, од с. Амзабегово, околија Овчеполска, сега во Бугарија со непозната адреса.

Бидејќи местожителството и сегашната адреса на тужениот Стојан се непознати, се повикува во срок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност му го одредува за застапник Благој Јаневски, адвокат од Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 718/54. (3)

Драгица Славкова, по татко Огњанова, учителка во село Пишица — Овчеполско, поднесе тужба за развод на бракот против Славчо Георгиев, од Скопје, сега со непозната адреса и местожителство.

Бидејќи местожителството и сегашната адреса на тужениот се непознати се повикува во срок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност му го одредува за застапник Димитар Аци Глигоров, адвокат од Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 591/54. (16)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ШТИП

Пред овој суд е покрената постапка да се огласи за неважен загуениот бариран чек од потрошачки кредит, бр. АН 388800 од 23-X-1954 година, на 10.000 динари, издаден од Народната банка на ФНРЈ — филијала во Штип, а кој гласи на име Ристов Сандев Љуоо, службеник при Угостителскиот дуќан на фаориката „македонка“ — „Гурист“ во Штип.

Се поканува секој кој го притежава горе опишаниот чек или нешто знае за истиот, да јави или го претстави во судот во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на горниот рок, чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Штип, Р. бр. 836/54. (19)

Пред овој суд е покрената постапка да се огласи за неважен загуениот бариран чек од потрошачки кредит бр. АН 389389 од 13-XI-1954 година, на 10.000 динари, издаден од Народната банка на ФНРЈ — филијала — Штип, а кој гласи на име Ѓорѓи Христов димитров, службеник при народниот одоор на Градската општина — Штип.

Се поканува секој кој го притежава горе опишаниот чек или нешто знае за истиот, да јави или го претстави во судот во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на горниот рок, чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Штип, Р. бр. 943/54. (20)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Јовановски Јаќимов Пеша, бивш од село Одрено-Кривопаланечко, кој е умрен на 14-V-1954 год. и после својата смрт поред другите наследници ја оставил и керката си Дона, по татко Пешева Јаќимовска, бив. од село Одрено, а сега со непозната адреса во НР Бугарија.

Се поканува наследницата Дона да се јави на овој суд лично или преку свој полномошник во срок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај оставината ќе се расправи во нејзино отсуство со старател што ќе ѝ го одреди судот.

Од Околинскиот суд во Крива Паланка 0—51/54.

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на покојниот Богдан Илиев Маџаров, бивш авијатичар од гр. Титов Велес. Се повикува неговата жена Бранислава Богданова Маџарова, од град Сремски Карловци, сега со непозната адреса, да се јави во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ до судот за давање наследничка изјава. Во противно судот ќе и' определи застапник и делото ќе го реши во нејзино отсуство.

Од Околинскиот суд во Титов Велес, О. бр. 69/54
(8)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на пок. Адеми Садика Алит, бивш, од с. Видуше, се води оставинска постапка пред Околинскиот суд во Дебар и појавениот наследник Шабани Есвија, со непозната адреса во Турција, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично пред овој суд за да ги штити своите наследнички права или достави наследничка изјава. Во противен случај оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Дебар, О. бр. 27/54.
(5)

По оставината на пок. Марке Зејнела Калош, бивш од с. Бомово, се води оставинска постапка пред Околинскиот суд во Дебар, и појавениот наследник Шикрије Вафтијар Зејнели, со непозната адреса во Албанија, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави лично пред судов за да ги штити своите наследнички интереси, или достави наследничка изјава. Во противен случај оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Дебар, О. бр. 1/55.
(7)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(Претпријатија и дуќани)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 76/1, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „11 октомври“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 76/54.
(211)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 411/54 година е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан на мало „Галичник“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со млеко и млечни производи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 411/54.
(1581)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16 ноември 1954 година под реден број 704, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Авто транспортно претпријатие „Радика“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на претпријатието е: превоз на патници и стоки во НРМ.

Претпријатието е основано со решение на НО на Гостиварска околија бр. 4861 од 10 април 1953 год. Истото ќе го потпишува директорот Абдулаки Корбајрами.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 705/54.
(1565)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Угостителскиот дуќан „Скопје“ — Куманово, досега воден во регистарот на стопанските претпријатија при Советот за стопанство на НО на Кумановска околија на страна 65, под реден број 65, е префрлен од поменатиот регистар и запишан во регистарот на стопанските организации при овој суд на 13 септември 1954 година под реден број 311, под фирма: Угостителски дуќан „Скопје“, со седиште во во Куманово. Предмет на послувањето на дуќанот е: угостителски услуги и продажба на пијалоци.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 454/54,
(1600)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-XI-1954 година, е запишана продавницата под фирма: Самостојна продавница на алкохолни пијалоци бр. 2 „Винар“, со седиште во Скопје.

Продавницата е во состав на Производното претпријатие за промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци „Винар“ — Т. Велес. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и сите врсти ликери и пиво на мало и големо.

Продавницата е основана од НО на град Скопје, со решение бр. 8774 од 10-XI-1954 година. Истата ќе ја потпишува раководителот Киро Ридов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 704/54.
(1541)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година, под реден број 437, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Милка“, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со млеко, млечни производи, леб и печива.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 349/54.

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, под реден број 58/54 е извршена промена во следното: угостителските претпријатија „Иднина“ и „Нов живот“ во Св. Николе, се припојуваат кон Угостителското претпријатие „Овче поле“, со вршење на угостителски услуги и тоа: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, јадења, како и продажба на цигари и кибрит и други угостителски произ-

води. Досегашниот раководител на претпријатието Павле Гонев, се ослободува од должност, а на негово место се назначува Ванчо М. Коцев.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 58/54.

(996)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, под реден број 351/54, е запишана следната промена: со решение бр. 6801/54 Славе Ефтимов Данилов е назначен за директор на Угостителското претпријатие „Слобода“, со седиште во Кочани, кој ќе го потпишува во иднина претпријатието. Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Бари С. Зулфи, на кого му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 351/54.

(1290)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-VI-1954 година, под реден број 75 е запишана следната промена во раководството на Трговското претпријатие за откуп на кожи и волна „Табак“ — Титов Велес: на место досегашниот директор Тодоров Панче, кој е разрешен од должност на ден 15-V-1954 — Т. Велес, под чие раководство ќе работи претпријатието и кој ќе го претставува и потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 207/54.

1464)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-X-1954 година, под реден број 607 е запишана следната промена: со решение бр. 11474 од 22-IX-1954 година Гоко Ристовски е назначен за директор на Трговското претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Сарај“ со седиште во Тетово, и од 1-X-1954 година има право да го потпишува претпријатието. На досегашниот директор Адем Нецати, кој е разрешен од должност на ден 1-X-1954 година, му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 607/54.

(1528)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-VI-1954 година, под реден број 146, е запишано стопанското претпријатие под фирма: „Југотехна“ — претставништво на Претпријатието „Југотехна“ увоз-извоз, Белград, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претставништвото е: склучување на договори во име и за сметка на претпријатието за продавање и купување на стоки од областа на работата на претпријатието.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 104/54.

(1569)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година, под реден број 564, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Млекарница „Кожуф“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на

претпријатието е: продажба на млеко и млечни производи на мало, бели печива, бисквити, бонбони и слично. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите продавници и тоа: на Градско пазарче, ул. „Илинденска“, на ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 70 и на ул. „М. Тито“ бр. 202. Продавниците се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 599/54.

(1594)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-X-1954 година, под реден број 632, е запишано претпријатието под фирма: Земјоделско производително стопанство „Пролетер“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на претпријатието е: а) одгледување на крупен и ситен добиток за приплод и продуктивност; б) произведување на фураж за исхрана на добитокот и в) произведување и продажба на земјоделски производи на големо и мало.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Јован Штерјовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 632/54.

(1572)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XI-1954 година, под реден број 721, е запишано претпријатието под фирма: Трговско книжарско претпријатие „Младина“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: купопродажба на книжарски, школски и канцелариски материјал на дребно и со право на едро во гр. Скопје.

Претпријатието во својот состав има три продавници и свое складиште. Продавниците се: Книжарска продавница на ул. „М. Тито“ бр. 61 и книжарска продавница на ул. „М. Тито“ бр. 61 и книжарска продавница на ул. „Стиф Наумов“ бр. 80 — Скопје.

Претпријатието е основано од НО на град Скопје, со решение бр. 8890 од 9-XI-1954 година. Истото ќе го потпишува директорот Славчо Тупарев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 721/54.

(1575)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, под реден број 403/54, е запишан под фирма: Инвалидски склад за цигари, кибрит и вредносници, со седиште во Штип. Предмет на послувањето на складот е: да ги снабдува со кибрит, цигари и вредносници своите продавници, како и продажба на едро на други претпријатија.

Складот во својот состав има 5 малопродавници и магацин за едро.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 403/54.

(1587)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1954 година, под реден број 456, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за колонијал на мало „Елита“, со седиште во Скопје. Пред-

мет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со животни прехрани и куќни потреби, парфимериски стоки и алкохолни пијалоци. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите продавници и тоа: Продавница на ул. „Стиф Наумов“ бр. 69, Продавница на ул. „331“ бр. 3 и Продавница на ул. „Орце Николов“ бр. 24, Продавница на ул. „Христо Смирненски“ бр. 3. Овие продавници се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 430/54. (1595)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Мешовитото трговско претпријатие на големо „Задругар“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските претпријатија при Околинскиот задружен сојуз — Скопје, на страна 46, под реден број 46, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25-IX-1954 година, под реден број 527 под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо „Задругар“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: купо-продажба на големо стоки во внатрешен промет и тоа: продажба на мешовити индустриски стоки и откуп на земјоделски производи на големо, снабдување на задругите со мешовити индустриски стоки и откуп на земјоделски производи и продажба на истите на трговските дукани на дребно.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 551/54. (1592)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-XI-1954 година, под реден број 314, е запишано претпријатието под фирма: Трговски дуќан — претпријатие за промет со колонијални стоки на мало „Железничар“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со животни прехрани и куќни потреби, парфимериски и козметички стоки, како и алкохолни пијалоци. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите пословни единици — дукани и тоа: на ул. „Христо Ботев“ бр. 3, на ул. „29 ноември“ бр. 71 и на ул. „Прохор Пчински“ бр. 13. Дуканите се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 445/54. (1596)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Трговскиот дуќан за кондури, кожна галантерија и гумени производи „Елен“ — Скопје, досега воден во регистарот на стопанските претпријатија при НО на град Скопје, на страна 52, под реден број 52/3, е префрлен од поменатиот регистар и запишан во регистарот на стопанските организации при овој суд на 25-IX-1954 година, под реден број 366, под фирма: Трговски дуќан за кондури, кожна галантерија и гумени производи „Елен“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на дуќанот е: продажба на мало на кондури, кожна галантерија и гумени производи.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 545/54. (1597)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-XI-1954 година, под реден број 712, е запишана продавницата на Фабриката за чевли „Пролетер“ — Белград, под фирма: Продавница на чевли „Пролетер“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на чевли од сопствени производи, чорапи, пертли, ималин и лажици за чевли на мало.

Продавницата е основата од НО на град Скопје, со одобрение бр. 640 од 3-XI-1954 година. Истата ќе ја потпишува раководителот Васил Димков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 712/54. (1610)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25 септември 1954 година, под реден број 566, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за промет со месо на мало „Караорман“, со седиште во Скопје.

Предмет на послувањето на претпријатието е: откуп на жива стока за клање и промет со свежо месо и риба. Оваа дејност претпријатието ќе ја врши преку своите продавници и тоа: Продавница на Зелен пазар I реон Продавница на Зелен пазар II реон, Продавница на ул. „Димитар Влахов“ бр. 46, Продавница на ул. „Славеј Планина“ бр. 49, Продавница во Градско пазарче „Пасаж“, Продавница во Градско пазарче „Буњаковац“. Продавниците се без посебни права.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 601/54. (1602)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 316/54 година е запишана под фирма: Трговска продавница, со седиште во село Габрово — Струмичко. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со прехранбени артикли, предмети за куќни потреби и мешовити стоки.

Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 316/54. (1612)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27 ноември 1954 година под реден број 724, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан „Народно земјоделие“, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со земјоделски машини, алати и делови на машини, вештачки ѓубрива, разни семиња и други земјоделски потреби.

Дуќанот ќе го потпишува директорот Васил Костов и Лазар Кртев, механичар, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 724/54. (1603)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23 ноември 1954 година, под реден број 716, е запишано стопанското претпријатие под фирма:

Трговско претпријатие за промет со селско стопански производи на големо „Долни Подлог“ — увоз, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на големо со вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, добиток и храна за добиток, животни прехрана, зарзават, овоштие и преработки, млеко и млечни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, птици, јајца, пердув, дивина и трговија со индустриско дрво (танино и кестеново дрво).

Претпријатието е основано со решение бр. 11969 од 15 септември 1954 година. Истото ќе го потпишува директорот Јоско Божиновски и Бошко Николовски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 716/54. (1608)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23 ноември 1954 год., под реден број. 733, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „Оглав“ — Гостивар, во состав на Трговското претпријатие „Шар“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со јагарски стоки, каделни и јутени производи, кожа, седларски и ременски стоки и прибор, производи од гума, каучук и пластични маси, сирова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна и изработени килими.

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска околија со решение бр. 10226 од 6 септември 1954 година. Истиот ќе го потпишува раководителот Канија Муаджири.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 733/54. (1613)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23 ноември 1954 година, под реден број 732, е запишан дуќанот под фирма: Трговски дуќан „1 мај“ — Гостивар во состав на Трговското претпријатие „Шар“, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со галантериски, базарски стоки и играчки, музички инструменти, радиоапарати и прибор, сатови и изработки од драгоцен материјали, бои и хемикалии, парфимериски и козметички стоки, канцелариски материјали, хартија, школски прибор и прибор за пишување, тутунски преработки, кибрит и прибор, текстил, куси и плетени стоки, конфекција и кожа, седларски, ременски стоки и прибор.

Дуќанот е основан од НО на Гостиварска околија со решение бр. 10226 од 6 ноември 1954 година. Истиот ќе го потпишува раководителот Мурсел Мејдију.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 732/54. (1614)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот суд во Штип објавува дека е извршена промена во регистарот на стопанските организации под реден број 34/54, во следното: Трговско претпријатие „Огрев“, Св. Николе, прераснува во Трговски самостоен дуќан „Огрев“ со седиште во Св. Николе.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 34/54.

(993)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-VI-1954 година, под реден број 127/I, е запишана следната промена: се изменува фирмата на механичко-браварската работилница во Прилеп и истата во иднина ќе се води под фирма: Околско задружно услужно земјоделско машинско претпријатие „Механичар“, со седиште во Прилеп.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 127/54.

(1385)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Лична карта рег. бр. 19349, серија бр. 0091832, издадена од СВР — Битола на Михаило Горѓи Налеvски, Булевар „1 мај“ бр. 275 — Битола. (65)

Сообраќајна дозвола рег. бр. М—345, издадена од Сообраќајниот отсек Скопје на Градежното претпријатие „Вардар“ — Скопје. (29)

Лична карта рег. бр. 636, издадена од ПВР — Брод на Милка Стојаноска Димоска, с. Русјаци — Кичевско. (3574)

Лична карта рег. бр. 4027, серија бр. 0096737, издадена од СВР — Крива Паланка на Александар Милев Петровски, с. Костур — Кривопаланечко. (3575)

Лична карта рег. бр. 4451, серија бр. 0057162, издадена од СВР — Берово на Шефкет Јасимов Грутков, с. Црник — Малешевско. (3576)

Лична карта рег. бр. 4835, серија бр. 0231093, издадена од СВР — Охрид на Коца Василева Наумоска, с. Лешани — Охридско. (3577)

Лична карта рег. бр. 1661, серија бр. 0378171, издадена од СВР — Кочани на Јана Иванова Максимова, с. Облешево — Кочанско. (3578)

Лична карта рег. бр. 1414, серија бр. 0307173, издадена од СВР — Штип на Методи Јордан Читкушев, ул. „Корушка“ бр. 11 — Штип. (3579)

Лична карта рег. бр. 16171, серија бр. 0760103, издадена од СВР — Кичево на Војо Наумов Наумоски, с. Пополжани — Кичевско. (3580)

Лична карта рег. бр. 15838, серија бр. 0712348, издадена од СВР — Гостивар на Паскал Ивана Трифуноски, с. Церово — Гостиварско. (4022)

Лична карта рег. бр. 10268, серија бр. 0706778, издадена од СВР — Гостивар на Диле Ексов Јанакievски, с. Галате — Гостиварско. (4023)

Лична карта рег. бр. 8309, серија бр. 0704819, издадена од СВР — Гостивар на Миле Цветков Марковски, с. Никифорово — Гостиварско. (4024)

Лична карта рег. бр. 11988, серија бр. 0708498, издадена од СВР — Гостивар на Адем Мемедов Мемеди, с. Добридол — Гостиварско. (4025)

Лична карта рег. бр. 26702, серија бр. 0684654, издадена од СВР — Тетово на Дончо Петре Црвенковски, с. Сиричино — Тетовско. (4026)

Лична карта рег. бр. 25002, серија бр. 0721812, издадена од СВР — Гостивар на Добре Илиев Јосифовски, с. Г. Јеловце — Гостиварско. (4027)

Лична карта рег. бр. 22699, серија бр. 0719309, издадена од СВР — Гостивар на Неби Идриза Идризи, с. Д. Бањица — Гостиварско. (4028)

Лична карта рег. бр. 25923, серија бр. 0722733, издадена од СВР — Гостивар на Абдираман Емина Алији, с. Градец — Гостиварско. (4029)

Лична карта рег. бр. 2571, серија бр. 0699081, издадена од СВР — Гостивар на Арифи А. Сатки, с. Равен — Гостиварско. (4030)

Лична карта рег. бр. 754, серија бр. 0697164, издадена од СВР — Гостивар на Љуман Ислама Ислами, с. Трново — Гостиварско. (4031)

Лична карта рег. бр. 26327, серија бр. 0723032, издадена од СВР — Гостивар на Таир Неџбиов Изеири, с. Д. Гоновица — Гостиварско. (4032)

Лична карта рег. бр. 4730, издадена од СВР — Берово на Љубомир Димитров Колевски, с. Чифлик — Малешевско. (4033)

Лична карта рег. бр. 21492, серија бр. 0682225, издадена од СВР — Тетово на Авзи Камила Саити, с. Нераште — Тетовско. (4034)

Лична карта рег. бр. 8201, серија бр. 0384811, издадена од СВР — Кочани на Благој Лазаров Стојанов, с. Грдовци — Кочанско. (264)

Лична карта рег. бр. 6886, серија бр. 0638396, издадена од СВР — Крива Паланка на Благоја Цевев Ристовски, с. Ранковци — Кривопаланечко. (265)

Лична карта рег. бр. 9204, серија бр. 0753725, издадена од СВР — Кичево на Целил Амитов Целилоски, с. Трап. Дол — Кичевско. (266)

Лична карта рег. бр. 5384, издадена од ПВР — Брод на Јордан Грозданов Здравески, с. Крапа — Прилепско. (187)

Лична карта рег. бр. 13363, издадена од СВР — Прилеп на Методија Ѓорѓиев Перганоски, ул. „Лазо Филипошки“ бр. 12 — Прилеп. (188)

Лична карта рег. бр. 14831, серија бр. 0195504, издадена од СВР — Прилеп на Цељо Рефатов Чуџуоски, с. Лажани — Прилепско. (189)

Лична карта рег. бр. 16845, серија бр. 0049556, издадена од СВР — Охрид на Крсте Димков Џајковски, с. Велестово — Охридско. (190)

Лична карта рег. бр. 491, серија бр. 0033202, издадена од ПВР — Струга на Мустафа Алилов Селмановски, с. Лабуниште — Охридско. (191)

Лична карта рег. бр. 4362, серија бр. 0209995, издадена од СВР — Охрид на Идриз Јусуф Маил, ул. „Гоце Делчев“ бр. 25 — Охрид. (192)

Лична карта рег. бр. 4013, серија бр. 0210916, издадена од СВР — Охрид на Иса Љутви Палажани, ул. „Гоце Делчев“ бр. 40 — Охрид. (193)

Лична карта рег. бр. 17608, серија бр. 0023141, издадена од СВР — Охрид на Ангеле Наумов Лешовски, с. Вевчани — Охридско. (194)

Лична карта рег. бр. 16194, серија бр. 0048815, издадена од СВР — Охрид на Драган Колев Глигоровски, с. Мислешево — Охридско. (195)

Лична карта рег. бр. 957, издадена од ПВР — Радовиш на Илија Стојанов Костадинов с. Долни Липовиќ — Струмичко. (196)

Лична карта рег. бр. 7144, серија бр. 0383754, издадена од СВР — Кочани на Ајри Мемедов Сулејманов, с. Тремно — Кочанско. (197)

Лична карта рег. бр. 7691, серија бр. 0666414, издадена од СВР — Тетово на Месут Адем Сали, с. М. Речица — Тетовско. (198)

Лична карта рег. бр. 5947, серија бр. 0110557, издадена од СВР — Дебар на Шефкија Гани Мурати, с. Скудриње — Дебарско. (199)

Лична карта рег. бр. 4308, серија бр. 0328818, издадена од СВР — Титов Велес на Темо Марков Трајков, ул. „М. Горки“ бр. 10 — Титов Велес. (200)

Лична карта рег. бр. 12754, серија бр. 0353264, издадена од СВР — Титов Велес на Славко Богев Темелковски, с. Габровник — Титоввелешко. (201)

Лична карта рег. бр. 1184, серија бр. 0277573, издадена од СВР — Ресен на Нада К. (Тановска) Белчовска, ул. „29 ноември“ бр. 59 — Ресен. (202)

Лична карта рег. бр. 1177, серија бр. 0277541, издадена од СВР — Ресен на Ѓорѓи Л. Белчевски, ул. „29 ноември“ бр. 59 — Ресен. (203)

Лична карта рег. бр. 2620, серија бр. 0067330, издадена од СВР — Гевгелија на Катерина Петрова (Качарева) Маринова, ул. „Р. Фаршинин“ бр. 46 — Гевгелија. (204)

Лична карта рег. бр. 5436, серија бр. 0433944, издадена од СВР — Гевгелија на Ѓорѓи Ристов Гашев, с. Петрово — Гевгелиско. (205)

Лична карта рег. бр. 3926, серија бр. 0432454, издадена од СВР — Гевгелија на Рахман Салиов Реџепов, с. Казандол — Гевгелиско. (206)

Лична карта рег. бр. 9140, серија бр. 0650756, издадена од ПВР — Кратово на Спирос Стојан Колевски, с. Шоп Рудари — Кумановско. (235)

Лична карта рег. бр. 6850, серија бр. 0099560, издадена од СВР — Крива Паланка на Станојко Јошков Миладиновски, с. Градец — Кривопаланечко. (207)

Лична карта рег. бр. 617, серија бр. 0397027, издадена од СВР — Св. Николе на Селим Аметов Ибраимов, с. Дорфулија — Титоввелешко. (237)

Лична карта рег. бр. 4102, серија бр. 0785339, издадена од СВР — Тетово на Јован Цветко Петровски, с. Милетино — Тетовско. (238)

СОДРЖИНА

56. Четврти конкурс за одобрување инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд — — — — — 105
57. Правилник за условите за прием и за школување во Училиштето за механизација на земјоделието во Куманово — — — — — 106